

Нени 2

Нë nenin 104 fjalët: “neni 78 i këtij ligji të cilat do të fillojnë të zbatohen nga 1 shkurt 2026”, zëvendësohen me fjalët: “nenet 78, 79 dhe 80 të këtij ligji, të cilat do të fillojnë të zbatohet nga 1 janari 2026”.

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

5116.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности, со бр.50-9845/13, од 16 декември 2025 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.254/25, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Во текстот на Одлуката во член 1, во точка 1, во алинеја 6, наместо „ДПД“ треба да стои „П“.

Бр. 50-9845/14
29 декември 2025 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

5117.

Врз основа на член 10 став (2) и член 56 став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/24, 224/24, 3/25 и 144/25), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 259/19), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДАВАЊЕ НА АТМ/АNS УСЛУГИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и посебните услови за давање на АТМ/АNS услуги и за стекнување на соодветните исправи, како и формата, содржината, евиденцијата и постапката за нивно издавање или промена.

Член 2

(1) При спроведување на одредбите на овој правилник, одделни изрази го имаат следното значење:

1. EASA (European Union Aviation Safety Agency) е Агенција на Европската Унија за безбедност во воздухопловството и

2. Национална воздухопловна власт, надлежен орган, надлежен орган на земјите членки се толкуваат, ако е применливо, како Агенција за цивилно воздухопловство.

(2) Поимите „Заедница (Community)“, „Право на заедницата (Community law)“, „Законски прописи на Заедницата (Community legislation)“, „Инструменти на Заедницата (Community instruments)“, „Договор за ЕЗ (EC Treaty)“, „Аеродром на Заедницата (Community airport)“, „Службен весник на Европските Заедници (Official Journal of the European Communities)“, „Службен весник на Европската Унија (Official Journal of the European Union)“, „Авиопревозник од Заедницата (Community air carrier)“ и „земја(-и) членка(-и) (Member State(s))“ употребени во ЕУ Регулативите од став (3) на овој член, се читаат согласно точките 2 и 3 од Анексот II на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07, 98/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 259/19) (во понатамошниот текст: Спогодбата за ЕЗВО).

(3) Другите поими при спроведување на овој правилник го имаат значењето утврдено во ЕУ Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1139 на Европскиот парламент и на Советот од 4 јули 2018 година, за заеднички правила во областа на цивилното воздухопловство и за основање на Агенција на Европската унија за безбедност на воздухопловството и за изменување и дополнување на Регулативите (ЕЗ) бр. 2111/2005, (ЕЗ) бр. 1008/2008, (ЕУ) бр. 996/2010, (ЕУ) бр. 376/2014 и Директивите 2014/30/ЕУ и 2014/53/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Регулативите (ЕЗ) бр. 552/2004 и (ЕЗ) бр. 216/2008 на Европскиот парламент и на Советот и Регулатива (ЕЕЗ) бр. 3922/91 на Советот, со нејзините измени и дополнувања (во понатамошниот текст: ЕУ Регулатива 2018/1139) кои согласно член 2 од Правилникот за заедничките основни правила за безбедност кои се однесуваат на различните дејности во областа на цивилното воздухопловство се прифатени и директно се применуваат, Регулативата (ЕУ) бр. 2024/2803 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2024 година за спроведување на единственото европско небо, (во понатамошниот текст: ЕУ Регулатива 2024/2803) и во Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373 на Комисијата од 1 март 2017 година за утврдување на заеднички услови за даватели на услуги за управување со воздушниот сообраќај/услуги на воздухопловна навигација и останати мрежни функции за управување со воздушниот сообраќај и за нивниот надзор и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 482/2008 и Регулативите за спроведување (ЕУ) бр. 1034/2011, (ЕУ) бр. 1035/2011 и (ЕУ) бр. 2016/1377 и за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 677/2011, (Анекси од I до XII), изменета со ЕУ Регулативите 2020/469, 2020/1177, 2021/665, 2021/1338, 2022/938, 2023/203, 2023/1771, 2024/403, 2024/1111 и 2025/343 (во понатамошниот текст: ЕУ Регулатива 2017/373), кои се прифаќаат и директно се применуваат и кои се објавени на интернет страницата на Агенцијата

за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенција), доколку поинаку не е уредено со ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 3

(1) Начинот и посебните услови за безбедно давање на ATM/ANS услуги, како и за стекнување на соодветните исправи се пропишани во ЕУ Регулацијата 2018/1139, ЕУ Регулацијата 2024/2803 и ЕУ Регулацијата 2017/373.

(2) Дополнителните услови за давање на метеоролошки услуги се утврдени во членовите 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој правилник.

(3) Дополнителните услови во врска со податоците за аеродромите, воздухопловните уреди и препреките кои се објавуваат во Зборникот на воздухопловни информации (во понатамошниот текст: AIP) се утврдени во член 12 на овој правилник.

(4) Посебните економски услови за давање на ATM/ANS услуги се дадени во Одлуката за начинот на определување на висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација, начинот на наплата и ослободување од плаќање на надоместокот, како и висината и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација, како и во ICAO Doc 9082 – ICAO's Policies on charges for Airports and Air Navigation Services и ICAO Doc 9161 – Manual on Air Navigation Services Economics, кои се сметаат за прифатени и директно се применуваат.

Член 4

При примена на ЕУ Регулацијата 2017/373 и нејзините измени од член 2 на овој правилник, се користат Прифатливите начини на усогласување (Acceptable means of compliance – AMC) и Упатствата за примена (Guidance material – GM) пропишани со Одлуката 2017/001/R и Одлуката 2015/014/R на Извршниот директор на EASA, вклучувајќи ги нивните измени кои се однесуваат на тие ЕУ Регулации, а кои се објавени на интернет страницата на EASA и кои се прифаќаат и директно се применуваат.

Член 5

(1) По исклучок од одредбата ATM/ANS.OR.A.090 (b) од ЕУ Регулацијата 2017/373, давателот на ATM/ANS услуги треба да го користи државниот вертикален референтен систем базиран на нивелманот од висока точност NVT1.

(2) Референтната површина во однос на која што се изразуваат висините во NVT 1 (висински датум) се совпаѓа со средното ниво на Јадранското Море одредено врз основа на мареографските мерења спроведени на мареографот во Трст, во 1875 година.

(2) Агенцијата го објавува во AIP описот на вертикалниот референтен систем од став (1) на овој член, вклучувајќи ги и параметрите потребни за трансформација на висината помеѓу овој референтен систем и вертикалниот референтен систем EGM-96.

Член 6

Во смисла на MET.OR.100 (a) од ЕУ Регулацијата 2017/373:

а) други даватели на услуги се сертифицирани даватели на услуги и

б) воздухопловни субјекти се организации за обука на пилоти, аероклубови, моделарски клубови.

Член 7

(1) Воздухопловните метеоролошки станици треба да вршат рутински набљудувања во текот на 24 часа секој ден или во периодот на работното време на едини-

ците за услуги во воздушниот сообраќај (ATS) во согласност со MET.OR.200 (a) (1) од ЕУ Регулацијата 2017/373.

(2) Во согласност со MET.OR.200 (б) од ЕУ Регулацијата 2017/373, воздухопловната метеоролошка станица може да издава на еден час METAR и SPECI, за аеродроми кои не опслужуваат операции на редовен меѓународен комерцијален воздушен сообраќај во периодот на работното време на единиците за услуги во воздушниот сообраќај (ATS) и најмалку два часа пред почетокот на периодот на работното време на единиците за услуги во воздушниот сообраќај (ATS).

Член 8

(1) Метеоролошката служба на аеродромот подготвува и/или добива прогнози и други релевантни метеоролошки информации потребни за извршување на нејзините соодветни функции за летови со кои е задолжена во согласност со MET.OR.215 (a) од ЕУ Регулацијата 2017/373 како што е објавено во AIP за секој аеродром.

(2) Метеоролошката служба на аеродромот на барање на заинтересираните страни согласно MET.OR.215 (д) од ЕУ Регулацијата 2017/373 им ги доставува климатолошките табели во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Член 9

(1) Метеоролошката служба на аеродромот во согласност со MET.OR.225 (a) од ЕУ Регулацијата 2017/373 изготвува прогнози за слетување (TREND) на аеродромот во Скопје.

(2) Метеоролошката служба на аеродромот во согласност со MET.OR.230 од ЕУ Регулацијата 2017/373 изготвува прогнози за полетување на аеродромите во Скопје и Охрид.

Член 10

(1) Службата за метеоролошко набљудување, во согласност со MET.OR.255 од ЕУ Регулацијата 2017/373, издава регионални прогнози за летови на ниско ниво согласно ставовите (2) и (3) на овој член.

(2) Кога регионалните прогнози за летови на пониски височини се објавуваат без порака AIRMET, службата за метеоролошко набљудување, во согласност со барањето на MET.OR.260(б) од ЕУ Регулацијата 2017/373, треба да осигура дека наведените прогнози важат за фиксни термини и се издаваат во текстуална форма за период на важност од 12 часа од 07:00 UTC до 19:00 UTC.

(3) Прогнозите од став (1) на овој член вклучуваат: прогноза на ветер на ниво на земја и на ниска надморска височина, прогноза за турбуленции и заледување, како и прогноза за други значајни и опасни временски појави како што се: појава на магла, намалена приземна видливост, ниска облачност, области со активност на грмотевици, засилен ветер, врнежи од дожд, снег, замрзнат дожд.

Член 11

Воздухопловната метеоролошка станица, во согласност со барањето MET.TR.210(в) (3) од ЕУ Регулацијата 2017/373, дава информации за видливоста долж полетно-слетната патека (RVR) на аеродромите во Скопје и Охрид.

Член 12

(1) Во врска со одредбите AIS.TR.350, AIS.TR.355 и AIS.TR.360 од ЕУ Регулацијата 2017/373, контролата, проверката и мерењето на податоците за препреките во Зоните 1 и 2, давателот на ATM/ANS услуги ги врши согласно стандардите и препорачаните практики дадени во ЕУ Регулацијата 2017/373, ICAO PANS-AIM Doc.

10066, EUROCONTROL - Terrain and Obstacle Data (TOD) Manual (Издание 2.2 од 28 ноември 2019 год.) и согласно упатство за геодетски мерења кое се изготвува од страна на Агенцијата.

(2) Операторот на аеродром врши контрола, проверка и мерење на податоците за физичките карактеристики на површините за движење на аеродромот и за препреките во Зоните 3 и 4, согласно стандардите и препорачаните практики дадени во ЕУ Регулативата 2017/373, ЕУ Регулативата 139/2014, ICAO PANS-AIM Doc. 10066, EUROCONTROL - Terrain and Obstacle Data (TOD) Manual (Издание 2.2 од 28 ноември 2019 год.) и согласно упатство за геодетски мерења кое се изготвува од страна на Агенцијата.

(3) Давателот на ATM/ANS услуги врши контрола, проверка и мерење на податоците на радио - навигациските уреди и уредите за набљудување.

(4) Мерењата на препреките од ставовите (1), (2) и (3) на овој член може да ги врши и друго правно или физичко лице по претходно добиено одобрение од страна на Агенцијата.

(5) Нарачателот на геодетски мерења од ставовите (1) и (2) на овој член треба да врши контролна проверка на податоците од мерењата од ставовите (1), (2) и (3) на овој член најмалку еднаш годишно, а комплетни мерења треба да прави на секои пет години во согласност со ICAO PANS-OPS Doc. 8168.

(6) Операторот на аеродромот ги доставува податоците од проверките и мерењата од став (2) на овој член до давателот ATM/ANS услуги, по претходно добиено одобрение од страна на Агенцијата.

(7) Податоците од мерењата од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се доставуваат до Агенцијата во облик и форма утврдени во упатство за геодетски мерења кое се изготвува од страна на Агенцијата.

(8) Картите на аеродромот и картите на препреките ги изготвува давателот на ATM/ANS услуги и истите ги објавува во AIP по претходно добиено одобрение од страна на Агенцијата.

(9) Одредбите од овој член се однесуваат на аеродроми чии податоци се објавени во AIP.

Член 13

По исклучок од Прилогот 1 (Содржина на AIP) на Анекс VI (Дел - AIS) од ЕУ Регулативата 2017/373, во AIP-от на Република Северна Македонија се додава дел AD 4_VFR Aerodromes во кој се објавуваат следните податоци за спортските аеродроми:

- AD 4.1 Индикатор на локација и име на спортскиот аеродром каде се објавуваат следните податоци: име на операторот, адреса, контакт податоци;

- AD 4.2 Географски податоци и административни податоци за спортскиот аеродром каде се објавуваат следните податоци: координати на аеродромска референтна точка и на прагови на ПСП во WGS 84, надморска висина на истите согласно член 5 од овој правилник, референтна температура, магнетна варијација (година на мерење и промена на годишно ниво) и податоци за операторот на аеродромот, адреса, контакт телефон и е-маил, телефакс, AFS, SITA и URL;

- AD 4.3 Работно време;

- AD 4.12 Физички карактеристики на ПСП каде се објавуваат следните податоци: ознака, координати на двата прага на ПСП, вистински и магнетен правец, димензии, носивост и површина на ПСП и поле за запирање и застанување;

- AD 4.13 Декларирани растојанија;

- AD 4.18 Опрема за комуникација каде се објавуваат следните податоци: повикувачки знак, фреквенција, работно време и

- AD 4.24 Аеродромски карти и тоа:

а) Карта на VFR аеродроми која како минимум треба да содржи:

- Наслов на картата: VFR Aerodrome Chart,
- Име на аеродромот,
- Референтна точка на аеродромот,
- Надморска висина на референтната точка (во m и ft),

- ICAO ознака,
- Магнетна варијација,
- ПСП со ознаки на праговите, димензија (нејзина должина и широчина), тип на површина, носивост, координати на прагови, надморска висина на прагови, декларирани растојанија, сите ПВ со димензија и вид на површина, платформа со паркинг позиции, локација на ветроказот,

- Комуникациски услуги со фреквенција (MHz), школски круг (правец, надморска висина на кругот, положбата на кругот во однос на ПСП), ограничени или забранети зони во близина,

- Административни податоци (адреса, телефон, е-маил, URL),

- Локални карактеристики на аеродромот, контура на границите на аеродромот, патишта, железница, реки во близина за визуелна референца, (работно време, препреки: вид, позиција, надморска висина, забелешка (пр. осветлена), изместен праг и сл.) навигациски средства на или во близина на аеродромот (тип, фреквенција, позиција) и

б) Карта за VFR летови со изглед и форма утврдени во Упатството за VFR карти и содржина утврдена во Правилникот за начинот, постапките и другите услови за безбедно полетување и слетување на цивилните воздухоплови.

Член 14

Во врска со одредбите од FPD.OR.100, релевантен извор за обезбедување на податоци и информации се Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија и давателот на услуги за воздухопловно информирање (AIS).

Член 15

(1) За стекнување или промена на исправите од член 3 на овој правилник се поднесува барање до Агенцијата со доказ за платена административна такса, доказ за платен надоместок согласно Тарифникот на Агенцијата и докази за исполнување на условите од член 3 на овој правилник.

(2) Формата, содржината, евиденцијата и постапката за издавање или промена на исправите од член 3 на овој правилник се утврдени во ЕУ Регулативата 2017/373, како и во соодветните AMC/GM наведени во членот 4 на овој правилник.

(3) На постапката од став (2) на овој член супсидијарно се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку не е поинаку утврдено со ЕУ Регулативата 2017/373.

(4) По исклучок од став (3) на овој член во постапките кои се предвидени со овој правилник странките може да доставуваат докази за исполнетост на пропишаните услови и на англиски јазик.

(5) По исклучок од став (3) на овој член, постапките за издавање или промена на исправите од член 3 на овој правилник, се завршуваат во рок од 90 дена од денот на нивно поведување.

(6) Рокот од став (5) на овој член започнува да тече од денот на комплетно поднесена документација за соодветното барање за што Агенцијата го известува подносителот на барањето.

Член 16

(1) Исправите издадени согласно Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 281/21) остануваат во сила до нивната промена согласно овој правилник.

(2) Агенцијата ќе изврши промена на исправите од став (1) на овој член најдоцна во рок од 30 дена од денот на отпочнување на примената на овој правилник.

Член 17

(1) Одредбите на ЕУ Регулаторната 2023/203 од член 2 став (3) од овој правилник, со која е изменета ЕУ Регулаторната 2017/373 ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2027 година.

(2) Одредбите од член 5 од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат од 1 јуни 2026 година.

Член 18

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 165/19) и Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/15 и 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 128/20 и 261/20).

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-1455/2
26 декември 2025 година
Скопје

Директор
на Агенција за цивилно
воздухопловство,
Драги Стојаноски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

5118.

Врз основа на член 54 став (1) точка 1. потточка 1.20. од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/25 и 135/25) и член 17 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.247/23), а во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/12 и 113/14), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 декември 2025 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 2026 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕСМ СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2026 година се одобрува да изнесува 82.331.731 денар.

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за периодот од точка 1 на оваа одлука, се утврдува да изнесува 0,3932 ден/kWh за планирана испорака на 209.414.477 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 1 од оваа одлука и регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија во износ од 0,3018 ден/kWh, утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2026 година за вршење на регулирана енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕП-СО - Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категиорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	22,4794	98,5299	*
Активна електрична енергија	ден/kWh	0,0784	0,1949	1,5834
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0305	0,0780	0,6334

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категиорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	36,8006	112,6511	*
Активна електрична енергија	ден/kWh	0,3496	0,4681	1,8566
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,1398	0,1873	0,7427

4. Тарифите за пресметковните елементи од точка 3 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 31 декември 2026 година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2026 година.

Регулаторна комисија за енергетика,
водни услуги и услуги за управување
со комунален отпад на Република
Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-2008/25
29 декември 2025 година
Скопје